

Врз основа на членовите 125 и 131 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ, бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16); Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот во Тетово; како и во согласност со членот 144 од Статутот на Универзитетот во Тетово; се објавува

## **КОНКУРС**

за избор-реизбор на наставници во сите наставно-научни звања  
на Универзитетот во Тетово

Се објавува Конкурс за избор-реизбор на наставниците во сите наставно-научни звања на Универзитетот во Тетово:

### **ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

1. Еден наставник за предметите:
  - Биомеханика
  - Методологија на научни истражувања со статистика
2. Еден наставник за предметот:
  - Одбојка
3. Еден наставник за предметите:
  - Теорија и методика на физичко воспитување I и II
  - Фудбал
4. Еден наставник за предметите:
  - Теорија на физичко воспитување
  - Филозофија на физичко воспитување
5. Еден наставник за предметите:
  - Основи на физичка култура со методика I и II
  - Скијање
  - Спортска рекреација во училиште I и II
  - Авантуристички активности и туризам
6. Еден наставник за предметите:
  - Организирање на физичка култура и спорт
  - Менаџмент и маркетинг на физичка култура и спорт

### **ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС АДМИНСТРАЦИЈА**

1. Еден наставник за предметите:
  - Социологија на образованието
  - Политичка социологија

### **ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Еден наставник за предметите:
  - Историја на книгата

- Албанска цивилизација

## **ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ**

1. Еден наставник за предметите:
  - Психологија на трудот II
  - Психологија на односите помеѓу половите
  - Психологија на комуникацијата и зборувањето
  - Психологија на менаџмент со човечки ресурси

## **ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ**

1. Еден наставник за предметите:
  - Уставно право
  - Трудово право

### **Услови за наставно-научно звање доцент, вонреден, и редовен професор:**

- одлука за избор во наставно-научно звање од компетентен орган, доколку има;
- диплома за научното звање доктор по науки од научната област во која се избира;
- кандидатите кои конкурираат треба да имаат континуитет во студиите од соодветната област;
- список за објавени научни и стручни трудови (по еден примерок од трудовите);
- кратка биографија (CV);
- да го приложи трудот од докторската дисертација;
- потврда за познавање странски јазик;
- познавање на албанскиот јазик – пишување и читање;
- извод од матичната книга на родените;
- уверение за државјанство.

\*Кандидатите треба да ги исполнуваат условите за избор во наставно-научно звање предвидени со членовите 125 од Законот за високото образование.

\*Пријавата со потребните документи кандидатите треба да ја достават во рок од 5 работни дена, од денот на објавувањето на Конкурсот, во Архивата при Ректоратот на Универзитетот во Тетово, на адреса: Ректорат на Универзитет во Тетово, ул. Илинденска, б.б. Тетово.

**Тетово, 04.05.2018**

**Универзитет во Тетово**